

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА**

**АНЕКС  
НА  
Б И Л Т Е Н**

**Бр. 465**

**ГОДИНА XXXX, Битола, 09.01.2020 година**

## Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола

Одговорен уредник

М-р Офелија Христовска  
Генерален секретар

Редакциски одбор

Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор  
Економски факултет-Прилеп

Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор  
Факултет за биотехнички науки – Битола

Проф. д-р Игор Неделковски, проректор  
Факултет за информатички и комуникациски  
технологии-Битола

Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор  
Факултет за безбедност-Скопје

Д-р Елена К. Ристоска, советник

Уредник

Д-р Елена К. Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот  
„Св. Климент Охридски” – Битола

# СОДРЖИНА

## **ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП**

Реферат за избор на наставник од областите финансии и меѓународна економија..... 1

## **ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ**

Рецензија на ракописот под наслов: „Истражување на безбедносните ризици – третман, феноменологија и мапирање“ од авторите проф. д-р Марјан Николовски, вонр. проф. д-р Саше Герасимоски, и вонр. проф. д-р Марјан Гуровски.....14

**РЕФЕРАТ**

**ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК**  
**од областите**  
**ФИНАНСИИ И МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА**  
**на Економскиот факултет - Прилеп**

Врз основа на конкурсот објавен во весникот „Нова Македонија“ на 13 декември 2019 год. и во весникот „Лајм“ на 19 декември 2019 год., за избор на наставник од областите *финансии и меѓународна економија*, Наставно - научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр.02-1328/2 од 30.12.2019 година, формира **Рецензентска комисија** во состав:

- д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола;
- д-р Славица Роческа, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола и
- д-р Михаил Петковски, редовен професор во пензија на Економскиот факултет-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје.

Врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование како и чл. 31 и чл.32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали, Рецензентската комисија го поднесува следниов:

**ИЗВЕШТАЈ**

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ на 13.12.2019 год. и „Лајм“ на 19. 12. 2019 год. за избор на наставник од областите *финансии и меѓународна економија*, во предвидениот рок се пријави само кандидатот д-р Драгица Оцаклиеска.

**Биографски податоци за кандидатот д-р Драгица Оцаклиеска**

Драгица Оцаклиеска е родена на 03.02.1980 година во Прилеп. Основното образование таа го завршила 1994 година во Крушево, во основното училиште “Никола Карев”, со континуиран одличен успех. Во овој период, Драгица Оцаклиеска учествувала на повеќе натпревари од различни области и добила бројни награди и пофалници на општинско и на републичко ниво. Како резултат на тоа, користела стипендија за талентирани ученици од Министерството за образование.

Средното образование таа го завршила во Крушево во 1998 година во државното средно училиште “Наум Наумовски - Борче”, со одличен успех.

По завршувањето на средното образование, во учебната 1998/99 година, Д. Оцаклиеска се запишала на Економскиот факултет – Прилеп, на насоката маркетинг

менаџмент и истиот го завршила на 27 јуни 2002 година, со просечен успех 9,78. Во академската 2001/02 година таа е прогласена за најдобар студент на генерацијата на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.

Во учебната 2002/03 год., Д. Оцаклиеска се запишала на последипломскиот студиум по Бизнис администрација – МБА менаџмент (фокусен сегмент – финансиски менаџмент) на Економскиот факултет во Прилеп, каде што предвидените испити ги положила со просечна оценка 9,90. На 14.07.2006 година, пак, успешно го одбрала магистерскиот труд на тема: “Долгорочните извори на финансирање и цената на капиталот во функција на оптимализација на финансиската структура на трговските друштва“ и се стекнала со научен степен магистер по Бизнис администрација – МБА менаџмент. На 15.04.2010 година таа успешно ја одбрала докторската дисертација на тема: **"Пазарот на капитал во функција на ефикасен портфолио менаџмент"**.

Од 2001 до 2004 година Д. Оцаклиеска е ангажирана како демонстратор за изведување вежби на Економскиот факултет – Прилеп, и тоа по предметите: финансиски менаџмент, математика за економисти, компјутерска техника и информатика, маркетинг истражување, финансиски пазари и институции и банкарски менаџмент. На 29.12.2004 година таа се вработува на Економскиот факултет - Прилеп како помлад асистент на група финансиски дисциплини. Во јуни 2007 година е реизбрана за асистент по група **финансиски дисциплини** и е вклучена во наставно – образовниот процес преку реализација на вежбите по предметите: *пари и банкарство, финансиски менаџмент, банкарски менаџмент и меѓународни финансии*.

На 29.05.2010 година е избрана за наставник по предметот *пари и банкарство*, а на 16.09.2010 година за наставник по предметот *меѓународни финансии*, во звање доцент на Економскиот факултет – Прилеп. На 12.07.2015 година е избрана за наставник во звање **вонреден професор** во областите *банкарство и меѓународна економија*.

Од 2014 – 2016 година д-р Драгица Оцаклиеска ја извршува функцијата секретар на Катедрата за Економија и развој. Од 15.09.2016 до 15.09.2018 год. е Раководител на Центарот за перманентно професионално усовршување, а од 01.10.2018 год. ја извршува функцијата Декан на Економски факултет-Прилеп.

Кандидатката д-р Драгица Оцаклиеска, добро го познава англискиот јазик, а пасивно се служи и со францускиот јазик.

Во текот на нејзината професионална надоградба, кандидатката Оцаклиеска ги има реализирано следниве **студиски посети и престои во странски универзитети**:

- студиски престој во Bruges, Белгија (College of Europe) во Рамките на ТЕМПУС проектот за Континуирана едукација за европски работи: основање Тренинг центар за европска интеграција, од 04.07.2005 до 22.07.2005 година;
- студиски престој преку Еразмус+ мобилност на наставници на Економскиот факултет во Стара Загора, Тракиски универзитет, Бугарија, во периодот од 14 до 18 декември 2015 година.

## **Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок**

Кандидатката д-р Драгица Оцаклиеска успешно ја реализира наставата на сите три циклуси на студии на Економскиот факултет – Прилеп, на следниве наставни дисциплини:

**Прв циклус на студии:** пари и банкарство, монетарна економија и меѓународни финансии;

**Втор циклус на студии:** портфолио менаџмент, менаџмент со финансиски ресурси, инвестициско банкарство, управување со обртни средства, монетарна економија-напредно ниво и банкарски менаџмент-напредно ниво; и

**Трет циклус на студии:** меѓународни финансии, финансиски менаџмент, портфолио менаџмент.

Во академската 2014/2015 год. таа реализира настава по предметот *финансиски менаџмент* на прв циклус студии на Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола.

Д-р Драгица Оцаклиеска досега била ментор на 26 магистерски трудови и над 120 дипломски трудови, член во комисиите за оценка и одбрана на повеќе магистерски трудови, член на пет комисии за оценка и одбрана на докторски дисертации, како и член во четири рецензентски комисии за избор во наставно-научни или соработнички звања, со што активно партиципира и дава придонес во оспособувањето на помлади академски кадри.

Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование таа е акредитирана за ментор на трет циклус студии на студиската програма по *Меѓународен бизнис* (список на ментори на докторски студии издаден од Одбор за акредитација и евалуација на високото образование бр. 17-503/8 од 23.03.2017 год.) и е акредитирана за ментор на втор циклус студии (список на ментори на втор циклус студии издаден од Одбор за акредитација и Евалуација на високото образование бр. 12-21/2 од 30.03.2015 год.).

Кандидатката во текот на реализацијата на наставните активности применува современи и напредни наставни методи, коишто се поткрепени и со презентации и материјали по предметите пари и банкарство и монетарна економија на онлајн платформата за далечинско учење moodle.

Според претходно наведеното, недвомислена е способноста на кандидатката за изведување на сите видови високообразовна дејност што се потврдува и преку континуираните одлични резултати од спроведената анкета меѓу студентите за евалуација на наставниот кадар, како на ниво на факултет така и на ниво на Универзитет. Имено, според резултатите од објавените извештаи за самоевалуација на Економскиот факултет - Прилеп, кандидатата во академската 2014/2015 год. има добиено просечна оценка од 4,55 (на скала од 1 до 5) од вкупно 94 анкетирани студенти; во академската 2015/2016 год. има добиено просечна оценка од 4,72 од вкупно анкетирани 167 студенти; во академската 2016/2017 год. има добиено просечна оценка од 4,61 од вкупно анкетирани 104 студенти и за академската 2018/2019 год. има добиено просечна оценка од 4,75 од вкупни анкетирани 66 студенти. На сите индикатори на анкетата во сите посочени академски години добиените оценки се повисоки од 4,40.

## Резултати од научно-истражувачка работа

Кандидатката Оцаклиеска е автор или коавтор на 50 рецензирани научни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации или презентирани на конференции во земјата и/или странство (дел од трудовете се објавени во публикации индексирани во некоја од следниве бази: Ebsco, Thompson Reuters, Web of Science - Emerging Sources Citation Index). Нејзините трудови се објавени во меѓународните бази на податоци Google Scholar, Research Gate и/или ePrints. На објавените трудови се евидентирани осум цитирања на Google Scholar. Од последниот избор за вонреден професор до денес, Д. Оцаклиеска е автор на 23 научни труда, објавени во референтни публикации односно индексирани меѓународни списанија и зборници на трудови од меѓународни научни конференции.

[https://www.researchgate.net/profile/Dragica\\_Odzaklieska](https://www.researchgate.net/profile/Dragica_Odzaklieska)

<https://scholar.google.com/citations?user=noBRsKwAAAAJ&hl=en&oi=ao>

[http://eprints.uklo.edu.mk/cgi/search/simple?q=odzaklieska&\\_action\\_search=Search&\\_action\\_search=Search&\\_order=bytitle&basic\\_srctype=ALL&\\_satisfyall=ALL](http://eprints.uklo.edu.mk/cgi/search/simple?q=odzaklieska&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL)

### *Објавени трудови од последниот избор во вонреден професор до денес*

1. Gordana Vitanova, Gordana Trajkoska, Dragica Odzaklieska, Tatjana Spaseska, Aneta Risteska, “**Comparative analysis of the life insurance in Republic of Macedonia and Republic of Serbia**”, „Academica Brâncusi” Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, Annals of the „Constantin Brâncusi”, University Of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2015;
2. Dragica Odzaklieska, Gordana Vitanova, Gordana Trajkoska, Tatjana Spaseska, Kosta Sotiroski “**Leasing arrangements as a form of financing business entities in Republic of Macedonia**”, “Academica Brâncusi” Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, Annals of the „Constantin Brâncusi”, University Of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1, Volume I/2015;
3. Tatjana Spaseska, Aneta Risteska, Gordana Vitanova, Dragica Odzaklieska, Fanka Risteska, “**Analysis of knowledge about capital market activities in Republic Of Macedonia**”, International Journal for Economic Theory And Practice And Social Issues, Ekonomika, Year LXII, IV-VI 2016, Vol. 2;
4. Aneta Risteska, Dragica Odzaklieska, Miroslav Gveroski, Tatjana Spaseska, Fanka Risteska “**Internationalization of SMEs – case in Republic of Macedonia**”, Annals of the „Constantin Brâncusi” University Of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1/2016;
5. Tatjana Spaseska, Gordana Vitanova, Kosta Sotiroski, Dragica Odzaklieska, Aneta Risteska-Jankuloska, Fanka Risteska , “**The impact of Macedonian Stock Exchange performance on economic growth in Republic of Macedonia**”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Prilep, 2016;

6. Fanka Risteska, Tatjana Spaseska, Aneta Risteska Jankuloska, Miroslav Gveroski, Dragica Odzaklieska, **“The role and importance of the system for financial management and control in the public sector functioning in R. Macedonia”**, V IBANESS Congress Series – Russe, Bulgaria, April 08-09, 2017;
7. Gordana Vitanova, Gordana Trajkoska, Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Fanka Risteska, **“Credit Risk Management In Banking Institutions In Republic Of Macedonia”**, V IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria, April 08-09, 2017;
8. Tatjana Spaseska, Aneta Risteska-Jankuloska, Fanka Risteska, Kosta Sotiroski, Gordana Vitanova, Dragica Odzaklieska, **“Determinants of bank’s profitability in Republic of Macedonia”**, Annals of the „Constantin Brâncusi”, University Of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2017;
9. Dragica Odzaklieska, Gordana Trajkoska, Gordana Vitanova, Tatjana Spaseska, **“Challenges in capital market development in Republic of Macedonia”**, V International Scientific Conference “Economy Of Integration” – ICEI 2017, University Of Tuzla, 2017;
10. Fanka Risteska, Tatjana Spaseska, Aneta Risteska Jankuloska, Dragica Odzaklieska, **“Contemporary financing models of infrastructural projects with particular reference to public private partnership in Macedonia”**, V International Scientific Conference “Economy Of Integration” – ICEI 2017, University Of Tuzla, 2017;
11. Tatjana Spaseska, Aneta Risteska Jankuloska, Dragica Odzaklieska, Fanka Risteska, **“Profitability analysis of the banking sector in Republic of Macedonia”**, VIII IBANESS Congress Series – Plovdiv / Bulgaria, Pril 21-22, 2018
12. Aneta Risteska Jankuloska, Dragica Odzaklieska, Tatjana Spaseska, Fanka Risteska, **“Supply chain management – models and new trends”**, IX. IBANESS Congress Series – Edirne, Turkey, 2018;
13. Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Aneta Risteska Jankuloska, Fanka Risteska, **„The Effects of Mandatory Listing on Capital Market Development in Republic of Macedonia“**, IBANESS Congress Seies – Tekirdak, March 09-10, 2019;
14. Aneta Risteska Jankuloska, Tatjana Spaseska, Fanka Risteska, Dragica Odzaklieska, **“The importance of material handling in logistics system”**, , XIII IBANESS Congress Series On Economics, Business And Management, Tekirdag-Fall, Turkey, October 05-06, 2019;
15. Dragica Odzaklieska, Tatjana Spaseska, Aneta Risteska-Jankuloska, Fanka Risteska, Ilija Hristoski, **“Implementation of Basel III: Challenges for Macedonian banks, , XIII IBANESS Congress Series On Economics, Business And Management, Tekirdag-Fall, Turkey, October 05-06, 2019;**
16. Marija Midovska Petkoska, Snezana Mojsovska Salamovska, Dragica Odzaklieska, **“Financial perspective in the system for measuring organizational performance – case study food industry in Republic of Macedonia, Iliria International Review, Vol.9, No.1, 2019;**
17. Dragica Odzaklieska, Tatjana Spaseska, Gordana Trajkoska, Gordana Vitanova, **“Bank loans vs the businesses funding through the issue of securities: evidence from Macedonia, Proceedings 11<sup>th</sup> International conference, Digital economy and society: shaping the future, Faculty of Economics, Prilep, 2019;**



18. Gligorovski Violeta, Odzaklieska Dragica, Snezana Mojsovska Salamovska, **“Using the statcounter as a Web analytical tool to understand the Web visitors and increase the Web traffic**, Proceedings 11<sup>th</sup> International conference, Digital economy and society: shaping the future, Faculty of Economics, Prilep, 2019;
19. Marija Midovska Petkoska, Dragica Odzaklieska, Spiro Lazaorski, **“Designing an integrated framework for measuring organizational performance in the companies of the food industry in the Republic of North Macedonia”**, 24th International Scientific Symposium, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Subotica, 2019;
20. Slavica Rocheska, Marjan Angeleski, Dragica Odzaklieska, **“Улогата на блокчејн-технолојјата во трансформацијата на финансискиот сектор”**, Прилози Ксенте Богоев, МАНУ, 2019;
21. Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Emilija Gjorgjioska, **Harmonization of public procurement legislation in the Republic of North Macedonia with the EU law, a never-ending process”**, Conference proceedings, Towards a better future, Faculty of Law, Bitola, 2019;
22. Ilija Hristoski, Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Tome Dimovski, **“Analyzing consumer spending behavior using graph databases”**, International conference on Applied Internet and Information Technologies, October 3-4, 2019, Zrenjanin, Republic of Serbia;
23. Tatjana Spaseska, Ilija Hristoski, Dragica Odzaklieska, Aneta Risteska Jankuloska, **“Macroeconomic determinants of Stock Market development: evidence of Market Stock Exchange**, International Conference Economy of Integration, Tuzla, 2019.

*Објавени трудови во периодот од изборот во доцент до изборот во вонреден професор*

1. Trajkoska G., Odzaklieska D., **Strategies for managing the derivative financial instruments**, 16th International Scientific Symposium, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic Management, Conference Proceedings, SM 2011, Faculty of Economics, Subotica, 2011;
2. Vitanova G., Trajkoska G., Odzaklieska D., **Analysis of people’s information about the reformed retirement plan in the Republic of Macedonia**, Majska konferencija o strategijskom menadzmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, maj 2012, str. 769-780;
3. Odzaklieska D., Trajkoska G., Vitanova G., **Portfolio management in banking institutions of the Republic of Macedonia**, International Conference, South –East European Countries towards European Integration, University Aleksander Xhuvani, Faculty of Economics, Elbasan, Albania, ISSN 2221-5956, October, 2012, p. 365-370;
4. Odzaklieska D., Vitanova G, Trajkoska G., **The capital market development in the function of efficient portfolio management in the Republic of Macedonia.**, 2<sup>nd</sup> REDETE 2012 Conference, International Scientific Conference Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies:A Search For New Paradigms, Conference Proceedings2012 (ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-46-54-3), Banja Luka, October, 2012, 240-247;

5. Bishev G., Odzaklieska D., **Effects of the Global Economic Crises on the Economies of the Western Balkan**, International Conference Economic Integration, Competition and Cooperation, Conference Proceedings, University of Rieka, Faculty of Economics, april 2013, p. 210-220;
6. Vitanova G., Trajkoska G., Odzaklieska D., **Reformed pension fund's perspectives on the financial market in the Republic of Macedonia**, 18th International Scientific Symposium, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic Management, Conference Proceedings, SM 2013, p.356-365;
7. Odzaklieska D., Sotiroski K. Todoroska M., **Development Perspectives of Investment Funds in Republic of Macedonia**, TEM Journal (Technology Education Management Informatics ISSN: 2217-8309, (Print), eISSN: 2217-8333 (Online),Vol.2, N0.4, November 2013, p. 341-349;
8. Vitanova G., Odzaklieska D., Trajkoska G., **Equity financing and the issuance of securities on the Macedonian Stock Exchange**, International Scientific Conference Economy of Integration ICEI 2013, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla, December 2013, p. 565-579;
9. Odzaklieska D., Trajkoska G., Vitanova G., **Options as an instrument for risk management**, International Scientific Conference Economy of Integration ICEI 2013, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla, December 2013, p.471-483;
10. Vitanova G, Trajkoska G., Odzaklieska D., Spaseska T., Sotiroski K., **Life insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity**, TEM Journal (Technology Education Management Informatics), ISSN: 2217-8309, (Print), eISSN: 2217-8333 (Online), Vol.3, N0.2, May 2014, p. 134-139;
11. Vitanova G, Trajkoska G., Odzaklieska D., Sotiroski K., Kuzmanoska S., **Knowledge of the population in the purpose of developing investment funds in Republic of Macedonia**, Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, ECONOMY SERIES, ISSUE 2/2014, “ACADEMICA BRÂNCUȘI”, ISSN 2344 – 3685/ ISSN-L 1844 – 7007, Târgu Jiu, May, 2014, p.52-61;
12. Витанова Г, Оџаклиеска Д., **Лизингот како форма на финансирање на деловните субјекти во Република Македонија**, Еквилибриум бр.15, Економски факултет, Прилеп, 2014, стр.15-17;
13. Vitanova G, Trajkoska G., Odzaklieska D., **Investing in pension funds as security factor in the third age of life**, International Scientific Journal Horizons, University St. Kliment Ohridski, Bitola, Volume 14, September 2014, p.121-131;
14. Trajkoska G., Vitanova G., Odzaklieska D., Spaseska T., **Alternative sources of SMEs financing in Republic of Macedonia**, International Conference SMEs Development and Inovation:Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Conference Proceedings, October, 2014, p.891-899;
15. Vitanova G., Odzaklieska D., **Credit risk management in the Republic of Macedonia during the post-recession**, труд презентирани на Меѓународната научна конференција The economy and business in post-recession, Економски факултет-Прилеп, 29 октомври 2010.

*Објавени трудови пред изборот во звање доцент*

1. **Финансиската политика на стопанските субјекти во функција на оптимализирање на залихите**, Годишник на Економскиот факултет, Прилеп, 2003, (во коавторство);
2. **Капиталната структура на стопанските субјекти во функција на максимизирање на профитабилноста**, Годишник на Економски факултет – Прилеп, 2005, (во коавторство);
3. **Извештајот за паричните текови како релевантна подлога за донесување деловни одлуки**, Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција на тема “Предизвиците на новата економија”, Охрид, 2005, (во коавторство);
4. **Долгорочните извори на финансирање и цената на капиталот во функција на оптимализација на финансиската структура на трговските друштва**, магистерски труд, Економски факултет, Прилеп, 2006;
5. **Informisanje u funkciji zaštite interesa investitora**, Ekonomske teme No.3, Ekonomski fakultet, Niš, YU ISSN 0353-8648, 2007 godina, (во коавторство);
6. **Cash flow statement - Financial policy instrument for the enterprise in transition**, Majska konferencija o strategijskom menađmentu, Bor, 2007, (во коавторство);
7. **Notification as the core element towards investors’ interest protection**, International Scientific Conference ECO-Trend 2007, University of Târgu – Jiu, Romania, 2007, (во коавторство);
8. **Option strategies as an instrument for the companies financial policy**, Меѓународна конференција на тема “Бизнисот и глобализацијата”, Охрид, 2007, (во коавторство);
9. **Futures contracts as an instrument for increasing the portfolio performances**, International Scientific Conference ECO-Trend 2008, University of Târgu – Jiu, Romania, 2008;
10. **Macedonian Stock Exchange development in the period of transition**, Majska konferencija o strategijskom menađmentu, Tehnicki fakultet, Bor, 2009, (во коавторство);
11. **The meaning of investment funds for the development of the stock market in the Republic of Macedonia**, International Scientific Conference ECO-Trend 2009, University of Târgu – Jiu, Romania, 2009, (во коавторство);
12. **Пазарот на капитал во функција на ефикасен портфолио менаџмент**, докторска дисертација, Економски факултет, Прилеп, 2010.

**Покрај наведените трудови, кандидатката е автор и на еден рецензиран учебник:**

1. Портфолио менаџмент – учебник, 2018 година во издание на Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски, – Битола.

## Стручно-применувачка дејност и проектни активности

Д-р Драгица Оцаклиеска досега учествувала во следниве научно истражувачки и апликативни проекти:

- Проект за повеќедимензионалното интернационално рангирање на Универзитетите U-Multirank, финансирано од Европската комисија, 2013 година;
- Continuing Education in European Affairs: Establishment of a “European Integration Training Center (EITC), TEMPUS JEP – 17013-2002;
- Заеднички европски ТЕМПУС проект 18023-2003, под наслов “Интегрирање и структурирање на меѓународната соработка на универзитетите во Република Македонија”;
- “УКЛО за заедницата” – заеднички мултидисциплинарен апликативен проект во соработка на учесници од Економски факултет – Прилеп, Технички факултет – Битола, ОУ „Елпида Караманди“ од Битола и ОУ „Кире Гавриловски-Јане“ од Прилеп, во летниот семестар 2018/2019 год..

Покрај учеството во наведените проекти д-р Драгица Оцаклиеска ги имала и следниве **ангажмани и членства**:

- член на Комисијата за самоевалуација на Економски факултет-Прилеп;
- член на работната група за усогласување на Статутот и општите акти на Економскиот факултет – Прилеп со Законот за високо образование;
- член на Комисија за студентски стандард при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола;
- член во научниот одбор на меѓународната конференција "Economy of Integration" - ICEI 2019, Економски факултет – Тузла, Босна и Херцеговина;
- член во Македонското научно друштво – Битола;
- член во редакцискиот одбор на информативното списание “Еквилибриум” во издание на Економскиот факултет – Прилеп;
- член на научен одбор на меѓународната конференција Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, Прилеп, 2019;
- член на научен одбор на меѓународна конференција International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdag, Turkey, 2019;
- член на научен одбор на меѓународно списание Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Turkey, 2019 год.;
- член на комисија за оценка на најдобри истражувачки трудови за 2017 година;
- член во комисија за изработка на Елаборат за студската програма по Финансии за трет циклус на студии Економски факултет-Прилеп;
- модератор на меѓународна конференција International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdag, Turkey, 2019 година.

## Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо образование, кандидатката д-р Драгица Оџаклиеска, исто така ги исполнува и посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во Наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, кандидатот исполнува вкупно 27 услови (со Правилникот се предвидени најмалку 7) од наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања, од кои што 23 услови од првите две групи на критериуми (со Правилникот се предвидени најмалку 5). За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и истите се нотирани во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања.

**ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА**

<b>ПРВ КРИТЕРИУМ</b>	
<b>Резултати од научно-истражувачка работа</b>	
<b>УСЛОВИ</b>	<b>X</b>
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиешто трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)	X
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: EBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум <a href="http://eprints.uklo.edu.mk/">http://eprints.uklo.edu.mk/</a> )	X
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање	X
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)	X
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек	X
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на научна конференција	X
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание	X
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд	X
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, практикум, збирка задачи и сл.	
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти	
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања	
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции	X
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство	
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со која професионално се занимава	
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната област за која се избира (како автор или во коавторство)	X
<b>вкупно исполнети услови од прв критериум</b>	<b>10</b>

<b>ВТОР КРИТЕРИУМ</b>	
<b>Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок</b>	
<b>УСЛОВИ</b>	<b>X</b>
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга високообразовна установа од земјата или странство	X
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници	X
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии	X
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска високообразовна установа по различни основи	X
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност	X
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, почесно и сл.)	X
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот	X
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или докторски труд	X
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд	X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма	X
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска програма на прв, втор или трет циклус студии	X
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.	X
Има позитивна оценка од спроведените самоевалуации во последните 5 години од најмалку 3,5	X
<b>вкупно исполнети услови од втор критериум</b>	<b>13</b>

<b>ТРЕТ КРИТЕРИУМ</b>	
<b>Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност</b>	
<b>УСЛОВИ</b>	<b>X</b>
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, архитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.	X
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции	X
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од релевантна институција	

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна стручна организација, институција или асоцијација	
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија	
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности	
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира	
Реализирал превод на книга или дел од книга	
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија	
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови	X
Учествувал во промотивни активности на факултетот	X
Бил уредник на речник или енциклопедија	
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост	
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за која се врши изборот	
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)	
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик	
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството	
<b>вкупно исполнети услови од трет критериум</b>	<b>4</b>

<b>ВКУПНО ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ</b>	<b>27</b>
--	-----------

## КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ

Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката д-р Драгица Оцаклиеска, Комисијата е единствена во својата констатација дека таа во целост ги задоволува законските и академските критериуми за избор во наставно-научно звање – редовен професор. Ваквата констатација Комисијата ја темели на повеќе аргументи. Имено, целокупниот ангажман на д-р Драгица Оцаклиеска во наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност покажува дека таа има постигнато извонредни резултати и има изградено респектабилен академски бекграунд.

Од своето вработување на Економскиот факултет-Прилеп до денес, д-р Драгица Оцаклиеска бележи континуиран напредок во стекнувањето на академските звања и својот професионален развој. Во текот на досегашната работа на Факултетот и извршувањето на професионалните обврски таа кумулира значајно педагошко искуство и се профилира како квалитетен наставник и научен работник. Наставно-педагошката активност што д-р Драгица Оцаклиеска успешно ја реализира на сите три циклуси на студии, потврдува дека таа поседува способност и компетентност да пренесува знаења со различно ниво на комплексност. Квалитетот на наставно-педагошката активност на кандидатот е верификуван и со високите оценки што таа континуирано ги добива од спроведените анкети меѓу студентите во процесот на

евалуација на наставниот кадар на Факултетот. Нејзиниот професионалниот развој се темели на систематска и стабилна научна ориентација и надградба во доменот на финансиите, банкарството и меѓународната економија. Творечкиот опус на кандидатот опфаќа бројни научни и стручни трудови од овие области, публикувани во референтни научни публикации објавени во земјата и во странство. Научните публикации на кандидатот третираат современи и актуелни теми, се карактеризираат со методолошка конзистентност и автентични истражувачки резултати.

Освен тоа, кандидатката поседува значаен истражувачкиот потенцијал и амбиција за континуиран професионален напредок што се потврдува и преку многубројните учества на меѓународни научни собири.

Исто така, треба да се потенцира дека д-р Драгица Оцаклиеска активно учествува во повеќе комисији за оценка и одбрана на магистерски и докторски трудови и дава значаен придонес во оспособување на помладите кадри на Факултетот и пошироко во општествената заедница.

Со целокупниот свој анкажман на Факултетот во изминатиот период д-р Драгица Оцаклиеска изгради еден препознатлив академски профил и персонален кредибилитет втемелен на нејзиниот сериозен, одговорен и коректен однос кон извршувањето на своите професионални обврски и задачи.

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во извештајот, а имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот во целост ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високото образование и посебните услови од критериумите за избор за наставник во звање редовен професор предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Оттука, Комисијата со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да ја избере д-р Драгица Оцаклиеска за **наставник во звање редовен професор** од областите **финансии и меѓународна економија**.

#### **Рецензентска комисија:**

1. д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп
2. д-р Славица Роческа, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп
3. д-р Михаил Петковски, редовен професор во пензија на Економскиот факултет – Скопје